



Проектот е финансиран од Европската Унија



## Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација



### Агенда за работилници за спроведување на политика за интегритет

<b>Цел на работилниците:</b>	Учесниците ќе бидат обучени како во иднина да го пренесат здобиеното знаење до претставниците на другите институции во рамки на нивните министерства.
<b>Дата на работилници :</b>	<b>16 – 19 мај 2022</b>
<b>Учесници:</b>	Претставници од сите министерства
<b>Место на одржување :</b>	Во просториите на ДКСК, конференциска сала 2 спрат
<b>Метод:</b>	Обуки
<b>Број на учесници:</b>	2 претставника (службено лице за интегрит и неговиот/ нејзиниот заменик ) од секое министерство (околу 40 учесници)

### 16. 05. 2022 ( ПОНЕДЕЛНИК )

**Цел на работилницата:** Учесниците на оваа обука ќе споделат искуство и ќе стекнат знаења за подзаконските акти и мерките што треба да се преземат за целисходно, рационално и ефикасно управување со јавните ресурси, транспарентност во работењето и управување со квалитет во јавниот сектор.

**08:30 - 10:00** Развивање на соодветни подзаконски акти и преземање на потребните мерки во управувањето со јавните ресурси

10:00 - 10:15 Кафе пауза

**10: 15 - 11:15** Верификација, евалуација и заклучоци во однос на управувањето со јавните ресурси

**11:15 - 12:00** Транспарентност и пристап до јавните информации

**12.00 -12:45** Проверка, евалуација и заклучоци во однос на транспарентноста

12.45 -13:15 Пауза за ручек

**13.15 -14.00** Управување со квалитет во јавниот сектор

14.15 -14:30 Кафе пауза

**14:30 - 15:00** Листа на проверка, евалуација и заклучоци во врска со управување со квалитет

**15:00 - 15:30** Финална дискусија и заклучоци

## РАБОТИЛНИЦА 17. 05. 2022 ( ВТОРНИК )

**Цел на работилницата:** Учесниците на оваа обука ќе добијат искуство и ќе стекнат знаења за заштита на укажувачи, судир на интереси, некомпатибилност на функции и примање подароци.

**08:30 -10: 00** Заштита на укажувачите

10:00 -10: 15 Кафе пауза

**10:15 -11: 45** Судир на интереси – обврски, ограничувања, превенција

11:45 -12: 15 Пауза за ручек

**12:15 -13: 45** Некомпатибилност на функции – обврски, ограничувања, превенција

13:45 -14: 00 Кафе пауза

**14:00 -15: 30** Подароци - обврски, ограничувања, превенција

## РАБОТИЛНИЦА 18. 05. 2022 ( СРЕДА )

**Цел на работилницата:** Учесниците на оваа обука ќе споделат искуство и ќе стекнат знаења за подготовка на етички кодекси во институциите.

Учесниците исто така ќе имаат практични вежби за да стекнат вештини за разбирање на етичките принципи и принципи поврзани со вработување и унапредување засновано на заслуги. Целта на работилницата е да се подготват нацрт кодекси потребни за нивната институција.

**08:30 -10: 00** Насоки за подготовка на етички кодекс

10:00 -10: 15 Кафе пауза

- 10:15 -11: 45** Етички принципи и вработување засновани на заслуги, унапредување и награди
- 11:45 -12: 15 Пауза за ручек
- 12:15 -13: 45** Подготовка на нацрт кодекси- групна работа
- 13:45 -14: 00 Кафе пауза
- 14:00 -15: 30** Листа на проверка, евалуација и заклучоци

## РАБОТИЛНИЦА 19. 05. 2022 (ЧЕТВРТОК)

**Цел на работилницата:** Учесниците ќе добијат релевантно знаење и практични примери за тоа како да се идентификуваат и минимизираат ризиците од корупција

- 08:30 -10: 00** Самоевалуација за проценка на ризиците од корупција
- 10:00 -10: 15 Кафе пауза
- 10:15 -11: 45** Самоевалуација за проценка на ризиците од корупција
- 11:45 -12: 15 Пауза за ручек
- 12:15 -14: 00** Претставниците од 5 институции ќе ги презентираат своите искуства во однос на спроведувањето на политиката за интегритет .